



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
REPUBLICA MACEDONIA

Барање за издавање на виза  
Formular de solicitare a vizei

Бесплатен образец  
Acest formular se elibereaza gratuit

<b>01. Презиме</b> Nume (numele de familie)		<b>For Embassy / Consulate use only</b>
<input type="text"/>		
<b>02. Презиме / Презимиња од раѓањето (претходни презимиња)</b> Numele de nastere (numele de familie la nastere)		
<input type="text"/>		
<b>03. Име</b> Prenumele		
<input type="text"/>		
<b>04. Датум на раѓање (година, месец-ден)</b> Data nasterii (anul - luna - ziua)	<b>05. Број на лична карта (факултативно)</b> Nr. Carte de identitate (optional)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>06. Место и држава на раѓање</b> Locul si tara nasterii		
<input type="text"/>		
<b>07. Државјанство/ства</b> Cetatenia actuala	<b>08. Претходно државјанство</b> Cetatenia la nastere	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>09. Пол</b> Sex	<b>10. Брачна состојба</b> Statutul marital	
<input type="checkbox"/> Машки Masculin	<input type="checkbox"/> Не е во брак Necasatorit	
<input type="checkbox"/> Женски Feminin	<input type="checkbox"/> Во брак Casatorit	
	<input type="checkbox"/> Раздвоен/а Separat	
	<input type="checkbox"/> Разведен/а Divortat	
	<input type="checkbox"/> Вдовец/Вдовица Vaduv/a	
	<input type="checkbox"/> Друго Altele	
<b>11. Име на татко</b> Numele tatalui	<b>12. Име на мајка</b> Numele mamei	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>13. Вид на пасош:</b> Tipul vizei		Дата на поднесување: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Национален пасош Pasaport simplu		
<input type="checkbox"/> Дипломатски пасош Pasaport diplomatic		
<input type="checkbox"/> Службен пасош Pasaport de serviciu		
<input type="checkbox"/> Патен документ (Конвенција 1951г.) Document de calatorie (1951 Convention)		
<input type="checkbox"/> Пасош за странци Pasaport pentru straini		
<input type="checkbox"/> Поморски пасош Pasaport marin		
<input type="checkbox"/> Друг патен документ (да се наведе кој): Alte documente de calatorie (specificati tipul)		
<hr/>		
<b>14. Број на пасош:</b> Numarul pasaportului	<b>15. Издаден од:</b> Eliberat de:	Барањето го примил: <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>16. Датум на издавање:</b> Data eliberarii:	<b>17. Важи до:</b> Valabil pana la:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>18. Доколку престојувате во држава која не е ваша матична земја, дали ви е дозволено повторно враќање во таа земја?</b> Daca aveti resedinta in alta tara decat cea de origine, aveti drept de reintoarcere in aceasta tara?		
<input type="checkbox"/> Не Nu		
<input type="checkbox"/> Да, (број и важност) Da, (numar si valabilitate)		

<b>19. Занимање</b> Ocupatia curenta <input type="text"/>		<b>Дополнителна документација:</b> <input type="checkbox"/> важечка и призната ПИ <input type="checkbox"/> доказ за финансиски средства <input type="checkbox"/> покана (доказ за цел/ околности на планиран престој во РМ) <input type="checkbox"/> превозно средство <input type="checkbox"/> фотографија <input type="checkbox"/> документ за патничко осигурување <input type="checkbox"/> решение за привремен престој во РМ (за виза Д) <input type="checkbox"/> доказ за платена такса за обработка на барањето <input type="checkbox"/> друго:	
<b>20. Работодавач, адреса на работодавачот и телефонски број. За студенти име и адреса на училиштето и телефонски број.</b> Locul de munca, adresa și numărul de telefon. Pentru elevi/studenti denumirea și adresa institutiei de invatamant <input type="text"/>			
<b>21. Главна дестинација:</b> Destinatia principala <input type="text"/>	<b>22. Вид на виза:</b> Tipul de viza <input type="checkbox"/> Аеродромска транзитна Виза (виза А) Viza de aeroport (tip A) <input type="checkbox"/> Транзитна виза (виза Б) Viza de tranzit (tip B) <input type="checkbox"/> Виза за краткорочен престој (виза Ц) Viza de scurta sedere (tip C) <input type="checkbox"/> Виза за долгорочен престој (виза Д) Viza de lunga sedere (tip D)		<b>23. Виза :</b> Viza <input type="checkbox"/> Индивидуална Individuala <input type="checkbox"/> Колективна Colectiva
<b>24. Број на влегувања кои се бараат:</b> Numarul de intrari solicitat <input type="checkbox"/> Еден влез O singura intrare <input type="checkbox"/> Два влеза Doua intrari <input type="checkbox"/> Повеќе влеза Intrari multiple			<b>25. Траење на престојот</b> Durata sederii <input type="checkbox"/> Визата се бара за _____ дена. Viza este solicitata pentru _____ zile
<b>26. Претходно издадени визи (во последните три години) и нивната важност.</b> Alte vize (in ultimii 3 ani) si valabilitatea acestora <input type="text"/>			
<b>27. Во случај на транзит, дали Ви е одобрен влез во државата на конечна дестинација?</b> In cazul in care tranzitati, aveti permisiunea de intrare in tara de destinatie? <input type="checkbox"/> Не Nu <input type="checkbox"/> Да, важност до: _____ Da, valabila pana la: <input type="checkbox"/> Издаден од: _____ Eliberata de			
<b>28. Претходни престои во Република Македонија:</b> Sederi anterioare in Republica Macedonia <input type="text"/>			
<b>29. Цел на патувањето:</b> Scopul calatoriei: <input type="checkbox"/> Туризам Turistic <input type="checkbox"/> Бизнис Afaceri <input type="checkbox"/> Посета на роднини или пријатели Vizita la prieteni sau familie <input type="checkbox"/> Култура/спорт Cultura/Sport <input type="checkbox"/> Официјална посета Vizita oficiala <input type="checkbox"/> Здравствени причини Motive medicale <input type="checkbox"/> Останато (да се наведе): _____ Altele			
<b>30. Датум на пристигнување</b> Data intrarii <input type="text"/>	<b>31. Датум на заминување</b> Data iesirii <input type="text"/>		
<b>32. Граничен премин при првото влегување или на транзитниот правец</b> Punctul de trecere al frontiere a primei intrari sau tranzitarii <input type="text"/>	<b>33. Вид на превозно средство:</b> Mijlocul de transport: <input type="text"/>		
<b>34. Име и адреса на домашното физичко или правно лице кое го поканува странецот како и лице за контакт. Во останати случаи да се наведе име на хотелот или привремената адреса во Република Македонија.</b> Denumirea companiei gazda sau a persoanei de contact. In caz contrar mentionati numele hotelului sau domiciliul in Republica Macedonia			
<b>Име</b> Nume <input type="text"/>	<b>Телефон и факс</b> Telefon si fax <input type="text"/>		
<b>Целосна адреса на живеење</b> Adresa completa <input type="text"/>	<b>Адреса на електронската пошта</b> Adresa de e-mail <input type="text"/>		
<b>Важи:</b> од _____ до _____ <b>Важи за:</b> <input type="text"/>			



35. Кој ги покрива трошоците за пат и за престојот ?  
Cine va plati cheltuielie de calatorie si de sedere ?

- Лично Personal       Домаќинот/домаќините Gazda       Компанијата- домаќин Compania gazda

(Да се наведе кој и како, и да се прикаже соодветната документација):  
(Mentionati cine este si anexati documentatia doveditoare):

36. Средства за издржување за време на престојот:  
Mijloacele financiare in perioada sejurului

- Во готово Cash       Патнички чекови Securi de calatorie       Кредитни картички Credit cadr       Сместување Rezervare       Останато: Altele:  
 Патничко и/или здравствено осигурување. Важи до \_\_\_\_\_  
Asigurare de calatorie si/sau sanatate. Valid pana la \_\_\_\_\_

37. Презиме на брачниот другар  
Numele de familie al sotiei/sotului

38. Презиме на брачниот другар од  
раѓање  
Numele sotiei inainte de casatorie

39. Име на брачниот другар  
Prenumele sotiei/sotului

40. Дата на раѓање на  
брачниот другар  
Data nasterii sotiei/sotului

41. Место на раѓање на  
брачниот другар  
Locul nasterii sotiei/sotului

42. Деца ( Барањата мора да бидат поднесени поединечно за секој пасош)  
Copii (Solicitarea trebuie facuta pentru fiecare pasaport in parte)

Презиме Nume	Име Prenume	Датум на раѓање Data nasterii
1		
2		
3		

43. Информиран сум и се согласувам со тоа што моите лични податоци кои фигурираат во ова барање за виза ќе бидат соопштени на надлежните власти од Република Македонија и, доколу е неопходно ќе бидат обработени од страна на истите, со цел да се разгледа моето барање за виза. Овие податоци ќе може да бидат внесени и архивирани во бази на податоци во кои ќе можат да имаат пристап надлежните власти на Република Македонија.

На мое барање, конзуларните власти кои го разгледуваат моето барање ќе ме информираат како да го остварам моето право да ги проверам моите лични податоци и да ги изменам или укинам, посебно во случај кога се неточни, во согласност со националната легислатива на Република Македонија. Изјавувам дека колку што ми е познато сите податоци што ги изнесов се комплетни и точни.

Познато ми е дека лажни изјави ќе предизвикаат одбивање на барањето или поништување на веќе издадената виза, а исто така може да предизвика судски постапки во согласност со законите на Република Македонија.

Се обврзувам да ја напуштам територијата на Република Македонија по истекувањето на визата, доколку истата биде издадена.

Информиран сум дека добивањето виза е само еден од условите потребни за влез во Република Македонија. Самото издавање на виза не ми дава никакво право на надоместок доколку не ги исполнувам условите предвидени согласно националното законодавство на Република Македонија и според тоа не ми се дозволи влез. Исполнувањето на условите за влез ќе бидат проверени уште еднаш во моментот на влегување на територија на Република Македонија.

I am aware of and consent to the following: any personal data concerning me which appear on this visa application form will be supplied to the relevant authorities in Republic of Macedonia and processed by those authorities, if necessary, for the purposes of a decision on my visa application. Such data may be input into, and stored in, databases accessible to the relevant authorities in Republic of Macedonia.

At my express request, the consular authority processing my application will inform me of manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning me and have them altered or deleted, in particular, should they be inaccurate, in accordance with the Macedonian law.

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete.

I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under Macedonian law.

I undertake to leave the territory of Republic of Macedonia upon the expiry of the visa, if granted.

I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into Republic of Macedonia. If entry is refused I will have no claim to compensation.

44. Домашна адреса на барателот  
Adresa aplicantului

45. Број на телефон и адреса на  
електронската пошта (факултативно)  
Numarul de telefon si adresa de e-mail (optional)

46. Место и датум  
Locul si data

47. Потпис (за малолетници се  
потпишува старателот)  
Semnatura ( pentru minori semeaza parintele sau  
tutorele)